



ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Тел. ++389 (0) 31 375 035/ факс: ++389 (0) 31 375 035
ул. Св. Јоаким Осоговски бр.175 1330 Крива Паланка

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

КАРТА НА УСЛУГА БР. 19

ВИД – ИМЕ НА УСЛУГАТА	ИЗДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА УПОТРЕБА
ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА УСЛУГАТА	1. Барање до Општина Крива Паланка, Одделение за урбанизам, комунални работи, сообраќај и заштита на животна средина - (готов образец во ОЦУ –кој граѓанинот/клиент го пополнува) 2. Проект за изведена состојба 3. Завршен извештај од надзорен инженер дека градбата е изградена согласно со проектот и одобрението за градба 4. Имотен лист – извадок од јавната книга за запишување на правата на недвижностите за последната состојба на запишаните права на изградбата 5. За куќи за семејно домување се доставува и изјава заверена на нотар од изведувачот со кој се потврдува техничката исправност и квалитет на вградените материјали и Извештај за технички преглед од изведувачот на работите. 6. Уплатница
АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА	Административна такса, Износ: Зависи од видот на објектот, висината и површината Сметка: 100000000063095 Уплатна сметка: 840 138 03182 Приходна шифра: 72231500 Примач: трезорска сметка, Буџет на Општина Крива Паланка Банка на примач: НБРМ Цел: издавање на Одобрение за употреба
ПРИЕМ НА БАРАЊЕТО	Општински центар за услуги (ОЦУ)
МЕСТО НА РЕАЛИЗАЦИЈА	Одделение за урбанизам, комунални работи, сообраќај и заштита на животна средина, соба бр. 49 од 8,00 – 16,00 часот
РОК НА РЕАЛИЗАЦИЈА	Во рок од 15 дена од приемот (ако барањето е комплетно), се врши технички преглед, а по извршениот технички преглед ако комисијата на Записникот констатира дека градбата може да се даде во употреба се издава одобрение за употреба во рок од 15 дена по извршениот технички преглед
НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТОТ - УСЛУГАТА ДО БАРАТЕЛОТ	На начин кој барателот го има наведено во барањето и тоа: - ЛИЧНО ПОДИГАЊЕ ОД ОЦУ ОД СТРАНА НА ПОДНОСИТЕЛОТ – БАРАТЕЛОТ НА УСЛУГАТА - ПО ПТТ ПОШТА
РОК НА ЖАЛБА	
ЗАКОНСКИ ОСНОВ	Закон за градење, (Службен Весник на Р. Македонија бр. 51/2005) и Законот за изменување и дополнување на Законот за градење (Сл. Весник на РМ бр. 82/2008)
ЗАБЕЛЕШКА	Образецот/ барањето може да се симне и од web страната на Општината www.krivapalanka.gov.mk
ДОПОЛНУВАЊЕ НА УСЛУГАТА	